


## Задача 6. 2019/2020



# УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2

## Задача 6. 2019/2020

M=1:500

### Уредување на дел од дворот на Архитектонскиот факултет

Да се изработи проект за уредување на дел од дворот на Факултетот со почитување на следниве услови:

- да се обезбеди паркинг за најмалку 160 возила, при што на ниво на партер паркираат 15% од возилата во рамките на кои треба да се обезбеди вкупниот потребен број паркинзи за лица со посебни потреби;
- за останатите возила да се обезбеди паркирање во подземни нивоа од кои 10 возила да паркираат во гаражи;
- во зависност од решението, приземјето на новопланираниот објект да биде на кота +0.15 или +0.30, а првото ниво за паркирање да биде на -3.00 м.
- подземниот паркинг треба да се организира во рамките на границите зададени со градежната линија на објектот и подземната градежна линија;
- да се обезбедат пешачки излези од подземниот паркинг и да се прикаже носивата конструкција на подземниот паркинг;
- да се обезбеди непречен пристап кон постојните влезови на објектот, а два влеза да се направат пристапни за лица со посебни потреби;
- да се обезбеди пристап кон внатрешниот двор од страната на автобуската станица на бул. „Партизански одреди“, вклучувајќи и пристап за лица со посебни потреби;
- да се обезбеди континуиран пешачки пристап на ниво на партерот помеѓу постојниот и новопредвидениот објект (јужниот и југоисточниот раб на површината за надземен паркинг)
- при партерното уредување предност да имаат тековите на пешачко движење, а пешачките површини и позициите на високо зеленило да се определат без детално да се уредуваат;
- постојните гаражи и бараки во рамките на опфатот се отстрануваат;
- да се прикажаат висинските коти, наклоните и должините на пристапните рампи за колски и пешачки сообраќај;
- да се прикаже попречен пресек на објектот со подземното паркирање.



## УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2

